

**RENOVA®***Innovation & Performance*

RENOFIX 60

УНИВЕРЗАЛЕН МАЛТЕР ЗА ТЕМЕЛНА ГРУБА ОБРАБОТКА

Придржувајте се до техничкото упатство

ПОДРАЧЈЕ НА ПРИМЕНА

Грубозрнест основен универзален малтер за фасади, внатрешни ѕидови и влажни простории. Се користи за сите нормални подлоги како што се тула, шуплива тула, цемент, вар како бетонски подлоги.

СОСТАВ

- Цемент
- Вар
- Карбонатен песок
- Додатоци кои го подобруваат квалитетот
- Органски додатоци < 5%

ОСОБИНИ

- Одличен за обработка
- Можност за голема дебелина на слоевите

ПОДГОТОВКА НА ПОДЛОГАТА

Подлогата мора да биде сува, исчистена од прашина, отпадоци и маснотии (уље од оплата). Испитувањето на подлогата се врши според ЕН стандардите. Упатствата за обработка одговараат на ѕидовите изградени по одредени норми и претпоставуваат ѕидови без фуги и пукнатини. Доколку постојат фуги и пукнатини исите претходно треба да се затворат (армираат) со **Renofix 5** и мрежа за армирање. Врз силно влививи подлоги и порозни тули потребно врз целата подлога претходно да се нанесе **Renofix 70** шприц малтер. Платките бетонски површини потребно е претходно да се пошприцаат со **Renofix 5** врзивен мост (бетон контакт) врз кој веднаш се нанесува **Renofix 60**.

ПОДГОТОВКА НА МАЛТЕРОТ

Содржината од една вреќа RENOFIX 60 со миксер се меша 2-3 минути со 7,5 - 8 литри чиста вода додека да се добие хомогена смеса без грутки.

ОБРАБОТКА И УСЛОВИ НА ОБРАБОТКА



При рачна обработка на материјалот, истиот се нанесува или нафрла со мистрија. При машинска обработка, материјалот се шприца врз подлогата. По нанесувањето, материјалот се израмнува со алуминиумски израмнувач. Минималната дебелина на слојот треба да биде 15мм, а доколку има потреба од уште подебел слој тогаш може да се изработат повеќе слоеви. Во тој случај потребно е да се почека 1-2 часа за да се исуши претходниот слој.



ОБРАБОТКА И УСЛОВИ НА ОБРАБОТКА

Свежо подготвениот малтер треба да се употреби во период од 2 часа. За време на врзувањето потребно е да се обезбедат добри услови за сушење и стврднување (промаја). Силно вливливите подлоги треба претходно добро да се навлажнат. Не смее да се употребува на температури пониски од 5°C. Не смее да се меша со други материјали.

ВАЖНО!

За детални безбедносни упатства, консултирајте ги посебните безбедносни листови. Пред употреба, задолжително прочитајте го безбедносниот лист.

ИСПОРАКА

Renofix 60 се испорачува во книжни вреќи од 40 кг заштитени од влага.

СКЛАДИРАЊЕ

Да се чува на суво место (ако е можно на дрвени палети). Рок на траење: најмалку 6 месеци според Регулатива 1907/2006 / ЕУ, прилог XVII на 20°C, 65% р.в.в.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

| | |
|---|---|
| Број на производот | 5319990620132 |
| Шифра на производот | 1060 |
| Вреќи на палета | 30 |
| Един. количина | 40 kg / вреќа |
| Гранулација | 0-3 mm |
| Потребна количина на вода | 7,5-8 л./вреќа |
| Мин. дебел. на слојот | 15 mm |
| Потрошувачка на материјал | ca 15,5 kg/m ² /cm |
| Напомена | Вредностите на потрошувачката се апроксимативни и многу зависат од подлогата и техниката на вградувањето. |
| Густина на материјалот ако е сув (EN 1015-10) | ca 1500 kg/m ³ |
| Термичка спроводливост (EN 1745:2002): | ca 0,54 W/mK |
| pH вредност | ca 12 |
| Цврстина на притисок 28 дена (EN 1015-11) | ca 2.2 N/mm ² |
| Однесување при горење EN (13501-1) | A 1 |
| MG (EN 998-1): | GP CSII W0 |

Сите претходни податоци за материјалот престануваат да важат по издавањето на горенаведената листа. Овие податоци произлегуваат од резултатите на нашите испитувања. Од овие податоци не може да произлезе правна обврска. Производите на РЕНОВА, како и сите суровини кои се вклучени во нив, се предмет на континуирани тестови за да се обезбеди постојано и исто ниво на квалитет. Нашите технички советници Ви стојат на располагање во врска со примената, обработката како и презентацијата на производот. Нашите тековни информации можете да ги најдете на www.renova.com.mk како "PDF" документ или да ги побарате во продавниците.

РЕНОВА МАКЕДОНИЈА
Цепчиште / Тетово
Тел: +389 44 487 300
Факс: +389 44 487 200
info@renova.com.mk

РЕНОВА АЛБАНИЈА
Воре / Тирана
Тел: +355 48 301 909
Факс: +355 48 301 908
tirana@renova.com.mk

РЕНОВА КОСОВО
Гуреза / Урошевац
Тел: +381 290 310 222
Факс: +381 290 310 444
ferizaj@renova.com.mk

COMPANY CERTIFIED BY



EN ISO 9001
Certificate No: FM 503328